

Врз основа на член 32, став 5 од Законот за метрологијата ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 55/2002), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА**  
**УПИС НА ОЗНАКИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТИПОТ НА МЕ-**  
**РИЛАТА И ОЗНАКИТЕ И ЖИГОВИТЕ, ОДНОСНО СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ВЕРИФИ-**  
**КАЦИЈА НА МЕРИЛАТА ОД СТРАНСКО ПОТЕКЛО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА**  
**НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И НА РЕШЕНИЕТО СО КОЕ СЕ**  
**ОДБИВА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, како и формата и содржината на решението за упис во регистарот и на решението со кое се одбива упис во регистарот.

Член 2

Регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло ( во натамошниот текст: Регистар) ги содржи следните рубрики:

- 1) број (заведен);
- 2) дата на прием на барањето;
- 3) подносител на барањето (правно или физичко лице, фирма и седиште на правното лице , односно име и презиме за физичкото лице);
- 4) онака на типот на мерилото (основна ознака);
- 5) фирма и седиште на производителот на мерилото;
- 6) број и дата на сертификатот за оцена на сообразност на типот на мерилото од странско потекло;
- 7) назив и адреса на сертификационото тело што го издало;
- 8) број и дата на сертификатот за верификација на мерилото од странско потекло;
- 9) година на жигосување ( ако има жиг);
- 10) назив на институцијата што го издала сертификатот за верификација или жиг на мерилото;
- 11) дата на издавање на решението; и
- 12) забелешка

Формата на Регистарот е во вид на книга со А3 формат. Образецот на Регистарот е даден во прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.

Во Регистарот се евидентираат сите промени на податоците од решенијата за упис во Регистарот.

Регистарот се води во писмена форма и по електронски пат.

Член 3

Решението за упис во Регистарот покрај задолжителните елементи од Законот за општа управна постапка содржи и:

1. назив на мерилото;
2. ознака на типот на мерилото (основна ознака);
3. назив, седиште и знак на производителот на мерилото (ако го има);

4. рок на важност на решението за упис (треба да е ист како и сертификатот за сообразност на мерилото, но не подолг од 10 календарски години);

5. со решението за упис во Регистарот се признаваат за важечки и сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и/или ознаките и жиговите и сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло.

Образецот на решението за упис во Регистарот е даден во прилог 2 кој е составен дел од овој правилник.

#### Член 4

Решението за одбивање упис во Регистарот покрај задолжителните елементи од Законот за општа управна постапка содржи и:

1. назив на мерилото;
2. ознака на типот на мерилото (основна ознака);
3. назив, седиште и знак на производителот на мерилото (ако го има);
4. причина за одбивање;

5. со решението за одбивање упис во Регистарот не се признаваат за важечки сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и/или ознаките и жиговите и сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло.

Образецот на решението за одбивање на упис во Регистарот е даден во прилог 3 кој е составен дел од овој правилник.

#### Член 5

Во Регистарот се впишуваат и сертификатите за оценка на сообразност на типот на мерилото, за кои е поведена постапка пред Бирото за метрологија.

#### Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање на потврда за исполнување на метролошките и други услови за мерилата кои се увезуваат и пуштаат во промет ("Службен весник на Република Македонија" број 19/96).

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-2903/3  
5 јули 2005 година  
Скопје

Министер за економија,  
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

Прилог 1

Регистар

за упис на сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилото и ознаките и жиговите,  
односно сертификатите за верификација од странско потекло

Број (caseqten)	Дата на приемот на барањето	Подносител на барањето	Онака на типот на мерилото	Фирма и сертификатите на мерилото	Број и дата на сертификатот за сообразност на типот на мерилото од странско потекло	Назив и адреса на верификационото тело	Број и дата на сертификатот за верификација од странско потекло	Година на жигосување	Назив на институцијата што издава сертификатот за верификација или жигот	Дата на издавање на решението	Забелешка



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Биро за метрологија

(адреса)

Број.....

Дата.....

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за метрологијата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 55/2002), а по барање на подносителот:

\_\_\_\_\_ (правно или физичко лице)

Бирото за метрологија на Република Македонија донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за упис во Регистарот**

НАЗИВ НА МЕРИЛОТО: \_\_\_\_\_

ОЗНАКА НА ТИП  
НА МЕРИЛОТО: \_\_\_\_\_

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗНАК  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА  
МЕРИЛОТО: \_\_\_\_\_

РОК НА ВАЖНОСТ  
НА РЕШЕНИЕТ ЗА УПИС  
ВО РЕГИСТАРОТ: \_\_\_\_\_

Со решението за упис во Регистарот се признаваат за важечки сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло. (непотребното да се прецрта)

Да се достави до:

1. Архива
2. Странката

(М.П.)

Овластено лице  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
Биро за метрологија  
(адреса)  
Број.....  
Дата.....

Врз основа на член 32 став 5 од Законот за метрологија ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 55/2002), а по барање на подносителот:

\_\_\_\_\_ (правно или физичко лице)

Бирото за метрологија на Република Македонија донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
*за одбивање упис во Регистарот*

НАЗИВ НА МЕРИЛО: \_\_\_\_\_

ОЗНАКА НА ТИП  
НА МЕРИЛО: \_\_\_\_\_

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗНАК  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛ  
НА МЕРИЛОТО: \_\_\_\_\_

ПРИЧИНА ЗА ОДБИВАЊЕ: \_\_\_\_\_

Со решението за одбивање на упис во Регистарот не се признаваат за важечки сертификатите и ознаките за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло. (непотребното да се прецрта)

Поука за правно средство: Против ова решение може да се изјави жалба до министерот за економија во рок од осум дена од денот на прием на ова решение.

Да се достави до:

1. Архива
2. Страницата

Овластено лице  
(име и презиме)  
М.П.)